

СТРАНСКА "ШЛАКАН

Славеше и власта и опозицијата. И едните и другите се прогласија за победници. Се разликуваа само во оценките за тоа како поминало гласањето. Според позицијата, со мали исклучоци, изборите биле демократски, а според опозицијата, имало големи нерегуларности.

■ Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

Неготино Берово, Винаца, Делчево, Крушево, Карпош. Опозицијата доминира во Скопје: Центар, Аеродром,



Република Македонија доби 75 градоначалници, а според првичните официјални резултати на Државната изборна комисија, по првиот и по

вториот круг на локалните избори - владејачката коалиција има 36 градоначалници, опозицијата на чело со ВМРО-ДПМНЕ - 19, ДУИ - 11, ВМРО-НП - 3, а 4 градоначалнички места освоија независни кандидати и 2 опозиционата ДПА-ПДП. Во 9 општини и во градот Скопје градоначалниците ќе се избираат на 10 април. Исто така, тогаш на пет гласачки места во ОУ "Петар Здравковски - Пенко" во населбата Бутел ќе има прегласување за вториот круг. Општинската изборна комисија која го поништи гласањето поради кражба и уништување гласачки материјал и избирачки списоци оцени дека повторувањето може да има влијание врз крајниот резултат.

Поконкретно, во вториот круг владејачката коалиција предводена од СДСМ освои 25 градоначалнички места, здружената опозиција предводена од ВМРО - ДПМНЕ доби 17, ДУИ - 7, ВМРО-НП-3, 3 градоначалници се независни кандидати, а опозиционата ДПА-ПДП освои 1. Од поголемите општини коалицијата на СДСМ победи во: Гевгелија, Охрид, Штип, Кочани,



Според последните информации со кои располагавме до затворањето на овој број, кандидатот за градоначалник на Скопје од коалицијата "За Македонија заедно", Ристо Пенов, се повлече од градоначалничката трка доцна попладнето во средата, изјавувајќи дека ја разбрал пораката на граѓаните кои сакаат промени. Пенов смета дека немал друга опција освен да се откаже, откако опозицијата создала атмосфера дека власта сака да ги фалсификува изборите. Од владејачката коалиција се огласија со ставот дека Пенов тоа го направил во името на демократијата. Според објаснувањето на ДИК, кандидатот кој аплицира за градоначалник, согласно новиот Закон за локални избори, потпишува писмена изјава за прифаќање на кандидатурата, што е неотповиклива. Тоа значи дека на гласачките ливчиња за вториот круг избори за градоначалник ќе се наоѓа и името на Ристо Пенов, односно на 10 април граѓаните сепак ќе избираат "татко" на Скопје.

Кисела Вода, Гази Баба, Ѓорче Петров, како и поголемите градови - Битола, Прилеп, Радовиш, Валандово, Кратово. ДУИ меѓу другите освои градоначалнички места во: Гостивар, Дебар, Струга, Арачиново. Најголемата општина која ја освои ВМРО-НП е Македонска Каменица. Според податоците на Државната изборна комисија, одзивот на гласачите на 27 март изнесувал 52,66 отсто.

НЕРЕГУЛАРНОСТИ

Во неделата на 27 март се славеше. Славеша и едните и другите. И власта и опозицијата се прогласија за победници. Се разликуваа само во оценките за тоа како се одвивало гласањето. Според позицијата, со мали исклучоци, изборите биле демократски, а според опозицијата, имало големи нерегуларности. Премиерот Владо Бучковски констатира дека во Македонија се одржале успешни, фер и демократски избори и дека изолираните инциденти не влијаат на резултатите.

"Во Македонија победи демократијата. Според оценката на Владата, по ова Македонија чекори напред. Ние мораме да ја зголемиме првенцијата, пред следните избори во 2006 година, затоа

прогласил победа.

Бучковски коментира дека целосно не се почитувал повикот за бојкот на албанската опозиција, зашто ДПА-ПДП освоила градоначалник во Желино, а докрај била неизвесна и трката за градоначалник во Арачиново, Студеничани и во Дебар.

Груевски соопшти дека според податоците со кои располагаат, здружената опозиција победила во најголем број од поголемите општини во земјава, а тоа е најава за победа на наредните парламентарни избори.

"Во меѓувреме, до победата на парламентарните избори ќе се радуваме на уште една победа, а тоа е онаа на Трифун Костовски во трката за градоначалник на Скопје", истакна Груевски.

Тој е убеден дека, како што рече, обидите за фалсификат и направените фалсификати го спречиле дебаклот на власта, истакнувајќи дека поразот на овие избори треба да биде силно предупредување за неа.

И покрај овие забелешки, социјалдемократите се задоволни од текот и од резултатите. Тие тврдат дека на изборите освоиле речиси двојно повеќе градоначалници од опозицијата, имаат повеќе советници, најголем број гласови, а се гласало фер и демократски.

"Од вкупно 2.057 изборни места забелешки има на 30-тина, значи на 99 отсто имавме избори во демократска атмосфера", вели Никола Куркиев.

Резултатите не ги прифати опозиционата ДП-ПДП, а Мендух Тачи изјави: "Во мојата кариера не сум видел понеморално однесување, затоа што да се каже толку голема лага дека членството не ја послушало партијата и излегло на избори по резултат во Гостивар од 19.800 гласа за ДУИ и 230 за ДПА-ПДП, немам коментар. Очи-

ИЦА" ЗА ПОЛИТИЧКА "ДЕМОКРАТИЈА"

гледно тие се влезени во димензијата на морално слепо".

ДУИ, пак, оценува дека изборниот процес минал во фер и демократска атмосфера, со констатирани мали нерегуларности, без влијание на резултатите. Според нивниот изборен штаб, кандидатите на партијата на Ахмети победиле во 11 општини.

"Ние ги признаваме недостатоците на изборниот процес. Затоа и сметаме дека една од лекциите е научена, дека сите политички субјекти треба заеднички да работат во натамошната едукација на населението, пред сè, за изборниот процес", изјави Ермира Мехмети, портпарол на ДУИ.

Општинската изборна комисија за Тетово соопшти дека градот не добил градоначалник при повторениот прв круг гласање на 11 избирачки места и дека кандидатите на двете ривалски партии на Албанците ќе се натпреваруваат во вториот круг, кој ќе се одржи на 10 април, кога ќе се гласа за Хазби Лика, кандидат на ДУИ со освоени 14.730 гласови и Веби Бецети од ДПА-ПДП со 11.712 освоени гласови.

РЕАКЦИИ

Безбедносната оценка на МВР е дека овие избори, главно, биле мирни, со неколку посериозни инциденти. Полицијата веќе ги знае четворицата насилници, кои во Прилеп вооружени ја полнеле гласачката кутија.

"Имаме сознанија за 4 лица кои учествувале во инцидентот, се работи на нивно пронаоѓање. Во моментот се недостапни, исто така, како

што знаете извршено е вештачење на кутијата, која е одземена и кога случајот целосно ќе се документира луѓето ќе се приведат, а ќе следува и кривична пријава", вели Горан Павловски, портпарол на МВР.

Според МВР, најсериозен инцидент се случил во скопското училиште во Бутел, каде што полицијата сè уште ги бара десеттината младинци, кои упаднале на гласачките места и се истражува дали

на делумниот втор и прегласувањето на првиот круг од локалните избори во земјата, поради неуспехот на надлежните органи соодветно да одговораат на пропустите кои беа идентификувани во првиот круг од гласањето.

Меѓународните монитори велат дека спроведувањето на гласањето на 27 март е оценето како "лошо" или "мошне лошо" во 14 проценти од избирачките места, тајноста на гласањето не се по-

има доминација на албанскиот етникум.

За разлика од овие катастрофални оценки, портпаролот на Хавиер Солана вели дека изборите минале регуларно, со тоа што сите инциденти мора да бидат истражени, да се преземат мерки изборите на 10 април, но и во иднина, целосно да се спроведуваат согласно меѓународните стандарди.

"Со поддршка на граѓаните ќе ги искористиме сите правни средства да ги спречиме неправдите кои беа нанесени од власта", рече Александар Бичиклиски од ВМРО-ДПМНЕ, додавајќи дека се заинтересирани правдата да излезе на виделина и во Сопиште, Штип, Кочани, Охрид и секаде каде што, како што вели, имало масовно фалсификување на волјата на избирачите.

Инаку, седум опозициони партии, на иницијатива на ВМРО-НП, се договорија да донесат Декларација со која ќе се повикуваат државните органи да го поништат вториот изборен круг за градоначалник во Охрид, Кочани, Штип, Крива Паланка, Гевгелија, Делчево, Сопиште. Освен тоа, ќе ги поддржуваат граѓаните во нивните мирни протести против, како што велат, изборниот фалсификат во вториот изборен круг. Во меѓувреме, приврзаниците на кандидатот за градоначалник на Охрид од ВМРО-НП, Кирил Трендафилов-Нанче, протестираа во Охрид, велјќи дека кандидатот на коалицијата "За Македонија заедно", Александар Петрески, победил на нерегуларен начин и со фалсификат, а неговиот изборен штаб ги отфрлил ваквите обвинувања. ●



ГРАЃАНИТЕ ГЛАСАА ЗА ПОВТОРНО ДА ГЛАСААТ

носеле оружје. Доколку бидат фатени ќе одговараат за упад во гласачко место.

"Во Бутел имавме малку поспецифичен случај, имаше организиран упад од повеќе лица, беа одземени гласачки ливчиња", вели Павловски.

ОБСЕ и ЕУ имаат сосема различни оценки за вториот круг избори.

Како што се наведува во оценката на мониторинг-мисијата на ОБСЕ/ОДИХР и делегацијата на Конгресот на локални и регионални власти во Европа, Македонија не го положи поправниот испит

читувала во 17 отсто, додека групно гласање имало во 16 отсто од избирачките места. Презентирајќи го прелиминарниот извештај за вториот круг од гласањето, шефот на мониторингите на ОДИХР, Џулијан Пилј Јејтс, ја наведе листата каде што биле забележани сериозни неправилности, посочувајќи ги: Гази Баба, Бутел, Липково, Желино, Тетово, Брвеница, Теарце, Студеничани, Чучер - Сандево, Арачиново и Јегуновце и потенцира дека нерегуларностите не се поврзани со фактот дека во овие општини